



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Петок, 7 мај 1954
Број 14 Година X

Претплата за 1954 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 20 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

69

На основа глава XVII точка 4 од Општествениот план на НР Македонија за 1954 година, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИЈАТА ПОД КОИ СЕ ОДОБРУ- ВААТ ЗАЕМИ ЗА ДОВРШУВАЊЕ, РЕКОН- СТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСТВОТО ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТЕН ФОНД

I — ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

На стопанските и задружните организации заемите за довршување, реконструкција, рационализација и за унапредување на тутуно и оризо-производството ги дава Народната банка на ФНРЈ — Централата за НР Македонија — Скопје.

Член 2

Банката дава заеми:

1. На стопанските и задружните организации за довршување, реконструкција и рационализација на постоеќите основни средства;

2. На стопанските земјоделски и задружните организации за кредитирање на индивидуалните селско-стопански производители за унапредување на производството на тутун и ориз.

Задружните организации така добиените средства за давање инвестициони заеми на индивидуалните селско-стопански производители ќе ги употребат за следните цели:

а) за набавка на рачни и спрежни селско-стопански машини и алат;

б) за набавка на градежен и друг материјал и опрема за производни и мелиорациони работи и подигање на сушници; и

в) за набавка на работен добиток.

Член 3

Заемите се даваат преку конкурс.

Заемите им се даваат на тие заемобаратели, кои што ќе понудат најповолна каматна стопа и најповолно време за враќање, под услов да со приходите што ќе се остварат преку довршувањето, реконструкцијата, рационализацијата и унапредувањето на про-

изводството, обезбеди плаќањето на камата и отплатувањето на заемот.

Банката ќе ги земе во обзир понудите на заемобарателите кои ги исполнуваат условите од Уредбата за заеми за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/54).

По исклучок, банката може да ги земе во обзир понудите и даде заем и на тие заемобаратели, на кои активата им е помала од пасивата или приходите им се помали од расходите, под услов да се има гаранција од народниот одбор.

Член 4

Со корисниците на заемот банката склучува писмен договор.

Задружните организации што ќе вршат кредитирање на индивидуалните селско-стопанските производители, покрај склучениот писмен договор, ќе бараат од корисникот и меница за износот на заемот.

Член 5

Банката дава заем во висина на пресметковниот износ што е предвиден со елаборатот за довршување, реконструкција и рационализација на стопанските и задружните организации и со пресметката за унапредувањето на тутуно и оризо-производството.

Член 6

Заемите за довршување, реконструкција и рационализација и за унапредување на тутуно и оризо-производството, може да се користат само за цели за кои се дадени.

II — ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ

Член 7

Банката дава заем за довршување, реконструкција, рационализација и за унапредување на тутуновото и оризовото производство преку конкурс врз основа на барања од заемобарателите.

Срковите за одржување на конкурс ги определува Управниот одбор на банката во согласие со Извршниот совет.

Во текот на една година можат да се определат и повеќе срокови за конкурс.

Член 8

Барањето за заем мора да ги содржи елементите предвидени со чл. 20 од Уредбата за заеми за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/54).

Заемобарателите — стопанските организации со поднесувањето на барањето за заем, поднесуваат и:

1) Од ревизионата комисија ревидиран инвестиционен елаборат за довршување, реконструкција и рационализација; и

2) Одлука на работничкиот совет да може стопанската организација да се задолжи до определениот износ.

Заемобарателите — задружните организации истовремено со барањето на заем поднесуваат и:

1) Од ревизионата комисија ревидиран инвестиционен елаборат за предвидените работи; и

2) Одлука од собранието на задругарите да може задружната организација да се задолжи до определениот износ.

Задружните организации што, согласно оваа одлука ќе добијат инвестиционен заем од Народната банка, можат да дадат заем само на тие индивидуални — селско-стопански производители што понудиле гранична или повисока каматна стопа и само до висината на бараниот износ.

Задружните организации, за добиениот заем, ќе и плаќаат на Народната банка каматна стопа што за 1% е пониска од каматната стопа што ќе ја наплатуваат од индивидуалните селско-стопански производители.

Со разликата што задружните организации ќе ја остварат на тој начин, ќе ги подмируваат своите разноси во врска со земањето, давањето и отплатувањето на добиените инвестициони заеми.

Член 9

Максималните износи на заемите се:
за индустриски и рударски претпријатија до 30 милиони

за останатите стопански организации до 15 милиони, а

за индивидуалните селско-стопански производители до 100 илјади.

Максимални срокови за отплата се:
за индустриски и рударски претпријатија 8 години

за останатите стопански организации 5 години, и

за индивидуалните селско-стопански производители 5 години.

Минималните каматни стопи се:

за индустриските и рударски претпријатија 4%

за останатите стопански организации 5%, и

за индивидуалните селско-стопански производители 5%.

Член 10

Од вкупните средства на фондот се издвојува износот од 120.000.000. — динари за кредитирање на тутуно и оризо-производството.

Член 11

За повредите на одредбите од оваа одлука и постапката за примена на казнените мерки, ќе се применуваат одредбите по чл. 32, 33 и 34 на Уредбата за заеми за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/54).

Ш — ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Технички напатствија за спроведување на оваа одлука ќе даде Народната банка на ФНРЈ — Централата за НР Македонија — Скопје.

Член 13

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 78

15 април 1954 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Филип Брајковски, с. р. Претседател, Љупчо Арсов, с. р.

70

На основа чл. 27 од Уредбата за заеми на инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/54 г.), а во врска со чл. 1 од Одлуката за условијата под кои се одобруваат заеми за довршување, реконструкција, рационализација и за унапредување на стопанството, од Републичкиот инвестиционен кредитен фонд, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

1. Заемите од средствата на Републичкиот инвестиционен кредитен фонд за довршување, реконструкција, рационализација и за унапредување на тутуно и оризо-производството, ќе ги распишува Народната банка на ФНРЈ — Централата за НРМ — Скопје, под условијата предвидени во Уредбата за заеми на инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/54 г.) и Одлуката за условијата под кои се одобруваат заеми за довршување, реконструкција, рационализација и унапредување на стопанството од Републичкиот инвестиционен кредитен фонд.

2. Ова решение влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 76

15 април 1954 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Филип Брајковски, с. р. Претседател, Љупчо Арсов, с. р.

71

На основа глава XXIII точка 3 од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1954 година, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ТАРИФАТА ЗА ПРОДАЖБА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 1954
ГОДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА НР
МАКЕДОНИЈА

1. По Тарифата за продажба на електрична енергија во 1954 година на подрачјето на НР Македонија ќе се врши купопродажба на електрична енергија помеѓу Заедницата на електростопанските претпријатија на НР Македонија и директните индустриски потрошувачи како и помеѓу дистрибутивните претпријатија и нивните потрошувачи.

2. Тарифата од претходната точка е составен дел на ова Решение.

3. Продајната цена по која Заедницата на електростопанските претпријатија ќе ја продава електричната енергија на дистрибутивните претпријатија се утврдува со договор помеѓу нив, при што истите ќе водат сметка за структурата на потрошувачите и економски потребните трошоци на дистрибутивните претпријатија.

4. Оваа тарифа не е задолжителна за производно дистрибутивните претпријатија и погоните кои не се поврзани со електроенергетскиот систем на НР Македонија.

5. Се овластува Државниот секретар за работи на стопанството да донесе поблиски прописи за општите услови за снабдување со електрична енергија и за начинот на установување на потрошувачката на јаловата енергија, стварниот фактор на силата и начинот на пресметувањето.

6. Ова решение влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Број 77

15 април 1954 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с.р. Љупчо Арсов, с.р.

ТАРИФА

ЗА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ВО 1954 ГОДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА
НР МАКЕДОНИЈА

А. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1) Утрошената електрична енергија се пресметува по една од долу наведените тарифи и тоа:

а) По тарифата за голема потрошувачка
б) По тарифата за мала потрошувачка
2) По тарифата за едра потрошувачка се пресметува утрошокот на електричната енергија од:

а) потрошувачи кои превземаат годишно 50.000 KWx. или повечку на едно продајно место, при што потрошувачот склучува договор со испорачителот за испорака и прием на електрична енергија;

б) потрошувачи кои имаат во својата инсталација приклучени мотори или апарати со снага од 30 или повеќе KW.

Со оваа тарифа не можат да се користат приватни занаетчиски работилници.

3) Утрошокот на електрична енергија од страна на сите други потрошувачи се пресметува по тарифата за мала потрошувачка.

4) По прописите на оваа тарифа не се пресметува продажбата на електрична енергија помеѓу НР Македонија и други републики.

5) Во колку е по прописите на оваа тарифа цената на електричната енергија зависна од тоа, дали потрошувачката се врши през ден или през ноќ, односно през зимски или летни период, тогаш се зима како:

а) Дневно време од 6—22 часот

б) Ноќно време од 22—6 часот

в) Зимско време од 1-XII до 31-V.

г) Летно време од 1.VI до 30.XI.

6) Утрошената електрична енергија се се фактурира месечно.

7) Електричната енергија по оваа тарифа се испорачува према Правилникот за општите услови за снабдување со електрична енергија.

8) Тарифата за мала потрошувачка се дели на следните категории и поткатегории:

а) Домаќинства:

б) Работни простории кои опфаќаат:

1) работни простории

2) угостителство

3) културни и социјални установи

в) Мотори и апарати

г) Земјоделие кое опфаќа:

1) пумпи за наводнување и одводнување и

2) други земјоделски мотори

д) Комунална дејност, која опфаќа:

1) градски водовод

2) улично осветление

а) Домаќинства

По Тарифата „Категорија за домаќинства“ се пресметува потрошувачката на електрична енергија наменета за домаќинства т. е. за осветление на живеалишни простории, вклучително споредни и привредни простории, како и за осветление на прилази од живеалишни згради, за одржување на храна, печење, пеглање и шиене; за чистење на живеалиштата, за радио и грамофонски апарати, за лифтови и мотори, за централно греење на претежно живеалишни згради,

за црпење на вода во живеалишни згради, ако снагата на овие мотори не преоѓа 1 KW.

Исто така во оваа категорија спаѓаат и детски, ученички, работнички и инвалидски домови, како и домови на изнемогли и пензионери. Во оваа категорија влегуваат и живеалишни воени простории.

Како претежно живеалишна зграда се смета онаа зграда која завзема повеќе од 50% од вкупната површина на просториите.

б) Работни простории

1) По тарифата под категоријата за осветление на работни простории се пресметува потрошувачката на електрична енергија, ако истата не спаѓа во подточката: а; б под (2) и (3), в; г, под (1) и (2); д под (1) и (2) од точка 8 од оваа тарифа.

По истата поткатегија се пресметува потрошувачката на електрична енергија за технички апарати во работни простории, ако овие апарати не се употребуваат во стопански цели.

2) По подкатегијата „гостителство“ се пресметува потрошувачката на електрична енергија за осветление на хотели, летовалишта, одмаралишта, ресторани и мензи, со исклучение на крчми, бифиња, пивници, слаткарници, приватни гостилници и слично.

3) По тарифната подкатегија „културни и социјални установи“ се пресметува потрошувачката на електрична енергија во простории кои исклучително се употребуваат од друштвени, просветни, фискултурни, синдикални, стручни и противпожарни организации (кои не се употребуваат во стопански цели). Исто така и за спортските објекти на наведените организации на отворено се наплатува по цена од оваа подкатегија.

По истата подкатегија се пресметува потрошувачката на електрична енергија на болници од сите врсти, амбуланти, превијалишта и сл. установи.

в) Мотори и апарати

По тарифната категорија „мотори и апарати“ се пресметува потрошувачката на електрична енергија за сите мотори и апарати во колку истите не потпаѓаат под подточката: а, б под (1), (2) и (3); г под (1) и (2) и д под (1) и (2) од точка 8 од оваа тарифа.

г) Земјоделие

По тарифна категорија „Земјоделие“ се пресметува потрошувачката на електрична енергија на:

1) за Пумпни станици кои служат за наводнување или одводнување на поголеми комплекси на земја;

2) Други мотори во земјоделието.

д) Комунална дејност

1) По тарифна поткатегија „градски водоводи“ се пресметува потрошувачката на електрична енергија во градските водово-

ди кои служат за снабдување на вода на комплетни населени места (градови и сила).

2) По тарифна поткатегија „улично осветление“ се пресметува потрошувачката на електрична енергија за јавно осветление на улици, патишта и плоштади во населби.

9) Потрошувачите ги уврстува во горните категории или поткатегији на мала потрошувачка испорачателот на електричната енергија. Во случај на спор по ова прашање одлучува надлежната државна арбитража.

10) Категоријата „домаќинство“ има две групи:

а) Група која плаќа по утрошени KWx.

б) Група која плаќа со допринос и по утрошени KWx.

Тарифната подгрупа од оваа категорија потрошувачот си ја избира сам во согласност со испорачателот на електричната енергија. Ако потрошувачот до крајот на месецот во која поднел пријава за приклучок не избере тарифна група, испорачателот го уврстува во група а), т. е. во група која плаќа по утрошени KW. На потрошувачот ќе му се признае накнадно право на избор на тарифна група.

Измената на тарифната група, извршена по желание на потрошувачот, не се пресметува уназад.

11) Ако потрошувачот прима електрична енергија на повечку приклучоци, секое потрошувачко место во поглед на тарифата се смета како самостојно потрошувачко место.

12) При неоправдана потрошувачка на електрична енергија, количината на употребената електрична енергија се установува на основание заклучокот на легитимираниот застапник на испорачателот. При тоа се зема дека потрошувачот утрошил за сијалици и пегли 6 часа, за други постројки најмалку 12 часа дневно. Ако почетокот на оваа потрошувачка не е споразумно утврден, се смета дека потрошувачката почнала од денот од задниот службен преглед на уреѓаите на потрошувачот. Ако потрошувачката не е пријавена, а споразумно не може да се утврди почетокот, пресметувањето да опфатне најповеќе 6 месеци уназад.

Б. ЦЕНИ

а) Домаќинства

Тарифните ставки на домаќинствата се:

1) Цена за 1 KWx при потрошувачка	
од 0—50 KWx	9 динари
од 51—75 KWx	8 „
од 76—100 KWx	7 „
од 100 нагоре	6 „

2) Цена за 1 KWx (блок тарифа) 3 динари
Стален месечен допринос за
тарифна единица 150 динари

Тарифната единица под (2) се зема на база на 1 струјомер.

За селски потрошувачи се применуваат и важат истите услови како и за останатите потрошувачи од категоријата „домаќинства“.

Детски, ученички, работнички, инвалидски домови, како и воени живеалишта простории можат да се користат со блок-тарифата по точка (2) со тоа да им се за секој потрошени 100 KWx пресметува по една тарифна единица како допринос.

б) Осветление на работни простории

1) Тарифните ставки за осветление на работни простории изнесуваат:

Цена за 1 KWx 24 дин.

2) Осветление за угостителство

Тарифните ставки за осветление на угостителството изнесуваат:

Цена за 1 KWx 15 дин.

3) Осветление на културни и социјални установи

Тарифните ставки за осветление на културни и социјални установи изнесуваат:

Цена за 1 KWx 15 дин.

в) Мотори и апарати

Тарифните ставки за мотори и апарати изнесуваат:

Цена за 1 KWx 17 дин.

г) Земјоделие — пумпи за наводнување и одводнување

1) Тарифните ставки за пумпи за наводнување и одводнување изнесуваат:

Цена за 1 KWx 8 дин.

2) Тарифната ставка за останати мотори и апарати во земјоделието (вршачки, дробачки, мешалки и сл.) како и пумпи за наводнување на бавчи:

Цена за 1 KWx 12 дин.

д) Комунална дејност

1) Градски водоводи

Тарифните ставки за градски водоводи изнесуваат:

Цена за 1 KWx 10 дин.

2) Улично осветление

Тарифните ставки за улично осветление изнесуваат:

Цена за 1 KWx 12 дин.

В. ЈАЛОВА ЕНЕРГИЈА

Испорачателот засметува за потрошувачка на прекумерна јалова енергија цена од дин. 2 за 1 KV Арх. За прекумерна потрошувачка на јалова енергија се смета потрошувачката која е поголема за 75% од потрошената ватна енергија ($\cos \Phi = 0,80$).

Начинот на пресметувањето на јаловата енергија се врши по правилникот за устанување јаловата енергија.

ѓ) Паушално пресметување при мала потрошувачка

Утрошокот на електричната енергија за осветление се пресметува месечно од инсталиран Wat.

Тарифната цена за оваа поткатегорија на потрошувачи се пресметува и тоа:

1) За домаќински потреби (градско и селско население) 2 дин. Wat.

2) За работни простории 4 — „ —

Употреба на непријавени апарати или светлосни извори со поголема снага од онаа што е пријавена, се пресметува како непозволена потрошувачка.

г) Мерење на електрична енергија за различни категории или поткатегории на еден ист струјомер или мала потрошувачка

1) Ако се употребува електрична енергија за различни категории или поткатегории на еден ист струјомер и во колку е цената на избраните групи за KWx еднаква, утрошените KWx се пресметуваат заеднички. Ако цената на KW не е еднаква, тогаш употребената енергија за категоријата со пониска цена од KWx ќе се одреди паушално истата ќе се одбие од потрошувачката покажана на заедничкиот струјомер. Така добиената разлика ќе се пресмета по ставката по категоријата со повисока цена. Исто така ако на исто броило се утврдува потрошувачката на поголем број категории, ќе се постапи на ист начин.

2) Мерење на потрошувачката на електрична енергија за културни и социјални установи заедно со потрошувачката за други намени не е позволено.

Д. ТАРИФА ЗА ГОЛЕМА ПОТРОШУВАЧКА

1) Продажната цена на електричната енергија се состои од цена за утрошени KWx. Цената за утрошен KWx изнесува.

10,80 дин.

2) Ако потрошувачот со мерни инструменти овозможи издвојување на дневната од ноќната потрошувачка, превземената електрична енергија ноќе ќе се пресметува по снижена ноќна цена, ако ноќната потрошувачка го надминува дневното превземање.

Снижената ноќна цена за KWx изнесува

5 дин.

Кај потрошувачите кои немаат мерни инструменти за регистрирање на ноќната и дневната потрошувачка, целокупната потрошувачка се пресметува по дневната цена.

3) Испорачателот ја пресметува потрошувачката на прекумерната јалова енергија, ако е истата за 75% поголема од потрошената ватна енергија ($\cos \Phi = 0,80$) по цена за KW Арх дин. 2. —

Г) ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Утврдување на потрошувачката на јаловата енергија

Мерењето на јаловата енергија се врши по Правилникот за установување потрошувачката на јаловата енергија.

Е) ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

1) Разврстувањето на потрошувачите во категории го врши испорачателот на основа расположивите податоци.

2) Оваа тарифа важи од 1 јануари 1954 година.

72

ОБЈАВА**НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

На основа член 160 во врска со член 85 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичката изборна комисија

ОБЈАВУВА

дека во дополнителните избори за народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, што ќе се одржат во изборната околина Гевгелиска I на 23 мај 1954 година е потврдена кандидатурата на МИТРОВ СТАВРОВ МОМЧИЛО од Гевгелија.

Број 5

5 мај 1954 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар,

Претседател,

П. Д. Корбар, с.р.

Асен Грулче, с.р.

73

ЗАПИСНИК**ОД ПРВАТА ПРЕТХОДНА СЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, ОДРЖАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА ВО 17 ЧАСОТ**

Претседава: Најстариот присутен народен пратеник Ношпал Тоде.

Записничар: народниот пратеник Левков Благој.

Претседателот на Народното собрание од Второто свикување Димче Стојанов — Мире објасни дека првата претходна седница на Републичкиот собор на Народното собрание од Третото свикување треба да ја отвори и со неа раководи до избор на Верификационен одбор најстариот избран народен пратеник, а како таков е народниот пра-

теник Ношпал Димков Тоде и го поканува да го заземе претседателското место.

Народниот пратеник Ношпал Димков Тоде го заведе претседателското место, а потоа, со краток говор ги поздрави народните пратеници поканувајќи ги да го сослушат Решението за свикување Народното собрание на Народна Република Македонија, избрано на 22 ноември 1953 година на прв состанок. Потоа приземениот претседател предложи за дневен ред:

1. — Избор на записничар;

2. — претрес на нацртот на привремената одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Републичкиот собор на Народното собрание; и

3. — избор на Верификационен одбор.

Предложениот дневен ред Соборот го прими едногласно.

Претседателот Ношпал Димков Тоде објави дека се преминува на првата точка од дневниот ред: Избор на записничар.

По предлогот на народниот пратеник Димче Стојанов — Мире Соборот го избра едногласно за записничар народниот пратеник Левков Димков Благој.

Се преминува на втората точка од дневниот ред: Претрес на предлогот на привремената одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Републичкиот собор на Народното собрание.

Откако записничарот го прочита нацртот од привремената одлука, Соборот гласајќи со кревање рака едногласно ја усвои.

Претседателот објави дека Републичкиот собор ја прими едногласно Привремената одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Републичкиот собор на Народното собрание.

Се минува на третата точка од дневниот ред: Избор на Верификационен одбор.

Претседателот ги покани народните пратеници да согласно усвоената Привремена одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Републичкиот собор, предложат кандидатска листа за избор на Верификационен одбор. За збор се јави народниот пратеник Бурзевски Ванчо и од името на единаесет народни пратеници го прочита предлогот на кандидатската листа за Верификационен одбор. Бидејќи друг предлог нема, претседателот ја стави истата на гласање. Соборот гласајќи со кревање рака, ја усвои едногласно. Претседателот објави дека за Верификационен одбор се избрани народните пратеници Мојсов Лазар, Левков Благој, Колономос Жамила, Филип Брајковски, Владо Стаменков, Осман Мифтари, Никола Алексовски, Злате Биљановски, Драган Спировски, Седат Вели и Герасим Атанасов.

Претседателот Ношпал Димков Тоде ги покани избраните членови на Верификациониот одбор да се состанат за конституирање, а со тоа ја заклучи седницата во 17,30 часот. Објави дека наредната седница ќе ја свика претседателот на Верификациониот одбор.

Скопје, 17 декември 1953 год.

Записничар,

Претседател,

Левков Д. Благој, с. р.

Ношпал Д. Тоде, с. р.

74

ЗАПИСНИК**НА ВТОРАТА ПРЕТХОДНА СЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНА НА 19-ХИ-53**

Претседава: Лазар Донов Мојсов, претседател на Верификациониот одбор и Димче Атанасов Зографски.

Записничар: Благој Димев Левков.

Седницата почна во 8,30 часот.

Претседателот на Верификациониот одбор Лазар Донов Мојсов ја отвори втората претходна седница на Републичкиот собор на Народното собрание и констатира дека од доставувањето извештајот на Верификациониот одбор на народните пратеници изминало 24 часа, па спрема усвоената Привремена одлука за верифицирање на мандатите на народните пратеници на Републичкиот собор, втората претходна седница може да отпочне со работа.

По предлог на претседателот, Соборот едногласно го утврди следниот дневен ред:

1. — претрес на Извештајот на Верификациониот одбор;

2. — полагање заклетва од народните пратеници;

3. — претрес на предлогот на Привремената одлука за избор претседател, потпретседател и записничари на Републичкиот собор; и

4. — избор на претседател, потпретседател и записничари на Републичкиот собор.

Пред да се премине на дневниот ред, записничарот го прочита записникот од првата претходна седница на Соборот и истиот се прими без примедба.

Се преминува на првата точка од дневниот ред. Извештајот на Верификациониот одбор Филип Савев Брајковски поднесе извештај од Одборот. Во дискусијата зеде збор народниот пратеник Наум Николов Наумовски, кој изјави дека ќе гласа „за“ извештајот. Бидејќи никој друг не се јави за дискусија по извештајот на Верификациониот одбор, претседателот го стави на гласање. Со кревање на рака беше едногласно усвоен извештајот на Верификациониот одбор.

Се преминува на втората точка од дневниот ред. Претседателот го чита текстот на заклетвата, а сите 108 избрани и присутни народни пратеници, по него, стоејќи, и гласно изговараат зборовите на заклетвата. Потоа, народните пратеници го потпишуваат текстот на заклетвата.

Се применува на третата точка од дневниот ред. Бидејќи предлогот на Привремената одлука за избор претседател, потпретседател и записничари на Републичкиот собор беше од порано доставен на сите избрани народни пратеници, Соборот едногласно одлучи да не се чита текстот на споменатата одлука, поради што претседателот објави дискусија по предлогот на одлуката. Како никој не се јави за дискусија, претседателот го стави на гласање предлогот на Привремената одлука за избор на претседател, потпретседател и записничари на Републичкиот собор, кој, со кревање на рака, едногласно беше усвоен.

Се преминува на четвртата точка од дневниот ред. Претседателот објасни дека е за избор на претседател потребно да биде поднесен поединечен предлог потпишан од најмалку десет народни пратеници. Од името на десет народни пратеници таков предлог поднесува народниот пратеник Даре Џамбаз со кој се предлага за претседател на Републичкиот собор народниот пратеник Димче Атанасов Зографски. Бидејќи друг предлог не се поднесе, претседателот го стави на гласање поднесениот предлог што го прочита народниот пратеник Даре Џамбаз. Со кревање на рака сите 180 присутни народни пратеници гласаа за поднесениот предлог. Претседателот констатира дека е за претседател на Републичкиот собор на Народното собрание избран народниот пратеник Димче Атанасов Зографски, кого го покани да го заземе претседателското место.

Под претседателството на Димче Атанасов Зографски продолжи втората претходна седница. Се пристави кон изборот на потпретседател. Од името на истата група народни пратеници — предлагаачи, народниот пратеник Даре Џамбаз поднесе предлог за потпретседател на Републичкиот собор да биде избран Камуран Сејфедин Тахир. Бидејќи друг предлог не се поднесе, претседателот го стави на

гласање поднесениот предлог, кој со кревање на рака, сите присутни 108 народни пратеници едногласно го усвојива. Претседателот констатира дека за потпретседател на Републичкиот собор е избран народниот пратеник Камуран Сејфедин Тахир и го покани да го заземе своето место.

Потоа се пристапи кон изборот на тројца записничари. Од името на истата група народни пратеници, која предложи кандидати за претседател и потпретседател, народниот пратеник поднесува предлог на кандидатска листа за избор на тројца записничари и тоа: Хамид Рамадан Тачи, Јанку Наумов Влаху и Димче Јованов Пенев. Бидејќи друг предлог не се поднесе претседателот ја стави поднесената кандидатска листа на гласање. Со кревање на рака сите присутни народни пратеници едногласно го усвојива поднесениот предлог и претседателот констатира дека за записничари на Републичкиот собор на Народното собрание се избрани народните пратеници: Хамид Рамадан Тачи, Јанку Наумов Влаху и Димче Јованов Пенев, кои го зазедоа своето место.

Откако се изврши изборот на претседателство на Републичкиот собор, претседателот Димче Атанасов Зографски од името на избраните се заблагодари и објави дека е со тоа завршена втората претходна седница на Републичкиот собор и предложи да ја одржи веднаш и првата своја седница — Предлогот беше едногласно усвоен.

Записничар, Претседател,
Благој Левков с. р. Димче А. Зографски с. р.

75

ЗАПИСНИК ОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ, ОДРЖАНА НА 19 ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА

Претседаваше: Димче Атанасов Зографски.

Записничар: Димче Јованов Пенев.

Седницата започна во 10 часот.

По предлог на претседателот, Соборот го утврди следниот дневен ред за оваа седница: 1) избор на десет народни пратеници од Републичкиот собор за народни пратеници во Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина; 2) донесување Привремена одлука за образување комисија за изработување предлог на правилник за работа на Републичкиот собор на Народното собрание и за постапката на донесувањето на Правилникот; 3) избор на комисија за изработка на правилник за работа на Републичкиот собор на Народното собрание.

Се преминува на првата точка од дневниот ред. Претседателот објаснува постапката за избор на десет народни пратеници од Републичкиот собор за народни пратеници во Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина. Согласно чл. 133 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на сојузните народни пратеници, Соборот, по предлог на народниот пратеник Димче Стојанов — Мире, избира два члена и тоа: Горе Дамевски и Драган Спиоровски, кои заедно со претседателот и записничарот ќе раководат со изборот на десет пратеника за Сојузниот собор.

Потоа, народниот пратеник Киро Георгиевски од името на десет пратеници поднесува кандидатска листа за избор на десет народни пратеници во Сојузниот собор со следните кандидати: Ацева Вера, Арсов Љупчо, Црвенковски Крсте, Колишевски Лазар, Марковски Крсте, Минчев Никола, Мојсов Лазо, Наумовски Наум, Смилевски Видоје, и Шакири Реис — Претседателот констатира дека друг предлог за избор на десет народни пратеници во Сојузниот собор нема и објави дека гласањето ќе биде тајно, поради што даде кратка пауза за потготвување гласачки ливчиња и др. технички припреми за гласањето. После гласањето, претседателот го објави резултатот од изборот на десет народни пратеници за Сојузниот собор и констатира дека

се избрани: Ацева Вера, Арсов Љупчо, Црвенковски Крсте, Колишевски Лазар, Марковски Крсте, Минчев Никола, Мојсов Лазар, Наумовски Наум, Смилевски Видое и Шакири Реис, кои добиле секој поединечно по 108 гласа.

Се преминува на втората точка од дневниот ред. Бидејќи предлогот на Привремената одлука за образување комисија за изработување Предлог на Правилник за работа на Републичкиот собор на Народното собрание и за постапката за донесувањето на Правилникот бил однапред доставен на народните пратеници, Соборот одлучи да не се чита. Потоа претседателот објави дискусија. За дискусија никој не се јави, па претседателот го стави споменатиот предлог на гласање. Сите 108 присутни народни пратеници, со кревање на рака, едногласно ја усвоија Привремената одлука за образување комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Републичкиот собор на Народното собрание и за постапката за донесувањето на Правилникот.

Се преминува на третата точка од дневниот ред. Народниот пратеник Драган Спиоровски од името на десет народни пратеници поднесува предлог на кандидатската листа за избор на членови на Комисијата за изработување предлог Правилник на Републичкиот собор со следните кандидати: Никола Минчев, Благој Левков, Камуран Тахири, Димче Бојановски, Лилјана Манева, Гојко Секуловски, Герасим Атанасовски, Боро Станковски и Милан Петровски. Откако претседателот констатира дека друг предлог нема, поднесениот предлог на кандидатската листа за избор на членови на споменатата комисија ја стави на гласање. Поднесената кандидатска листа беше едногласно усвоена и за членови на споменатата комисија народните пратеници наведени во листата.

Потоа, претседателот соопшти дека 20 народни пратеници поднесоа писмен предлог од Републичкиот собор на Народното собрание за давање претходна начелна согласност за изменување ст. 1 од чл. 76 на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија. После прочитување на предлогот, претседателот го поканува Соборот да се изјасни, согласно чл. 30 од републичкиот Уставен закон, дали ќе се пристапи кон решавање на предлогот. Соборот едногласно одлучи да може да се пристапи кон решавање на поднесениот предлог. Потоа, претседателот го повикува народниот пратеник Никола Минчев, да го образложи споменатиот предлог. После образложувањето на предлогот, никој не се јави за збор, па претседателот го стави на гласање. Соборот едногласно донесе одлука за претходна начелна согласност за измена на став 1 од чл. 76 на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија во смисла бројот на членовите на Извршниот совет да се намали испод минималниот број утврден со споменатиот член, така што неговиот минимален број да се утврди на десет члена.

Претседателот објави дека е дневниот ред од оваа седница исцрпен и истата ја заклучи во 11 часот.

Записничар, Претседател,
Димче Ј. Пенев, с. р. Димче А. Зографски с. р.

76

ЗАПИСНИК
ОД ПРВАТА ПРЕТХОДНА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, ОДРЖАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА ВО 17,30 ЧАСОТ

Претседава: Најстариот присутен народен пратеник Перчинков Панев Јосиф.

Записничар: народниот пратеник Грозданов Владов Диме.

Претседателот на Народното собрание на НРМ, (второ свикување) Димче Стојано — Мире објасни дека првата претходна седница на Соборот на производителите на Народното собрание (трето свикување) треба да ја раководи најстариот избран народен пратеник, а како таков е народниот пратеник Перчинков Панев Јосиф и го поканува да го заземе претседателското место.

Народниот пратеник Перчинков Панев Јосиф го зазема претседателското место, а потоа со краток говор ги поздрави народните пратеници и предложи за дневен ред:

1. Избор на записничар;
2. Претрес на проектот на привремената одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ и
3. Избор на Верификационен одбор.

Предложениот дневен ред Соборот го прими едногласно.

Претседателот Перчинков П. Јосиф објави дека се преминува на првата точка од дневниот ред: Избор на записничар.

По предлог на народниот пратеник Манчевски Секула, Соборот го избра едногласно за записничар народниот пратеник Грозданов Владов Диме.

Се преминува на втората точка од дневниот ред: Претрес на предлогот на Привремената одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ.

Откако записничарот ја прочита проект-привремената одлука Соборот гласајќи со кревање рака едногласно ја усвои. Претседателот објави дека Соборот на производителите ја прими едногласно привремената одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ.

Се преминува на третата точка од дневниот ред: Избор на Верификационен одбор.

Претседателот ги покани народните пратеници да предложат кандидатска листа за избор на Верификационен одбор. За збор се јави народниот пратеник Јаневски Димков Коце и ја прочита кандидатската листа предложена од 10 народни пратеници. Бидејќи друг предлог нема претседателот ја стави истата на гласање. Соборот гласајќи со кревање рака, ја усвои едногласно. Претседателот објави дека за Верификациониот одбор се избрани народните пратеници: Димитриевиќи Спирков Гоце, Илиевски Стефанов Вангел, Унковски Тодоров Ванчо, Даути Азисов Алија, Стојановски Ценев Драги, Исајловски Гавров Јово, Рустемовски Јонузоз Азем, Јовановски Борисов Димитар, Георгиев Јорданов Тихо, Грујовски Спасов Ташко и Колев Јаков Миле.

Претседателот Перчинков Јосиф ги покани избраните членови на Верификациониот одбор да се состанат за конституирање, а со тоа ја заклучи седницата во 17.50 часот. Објави дека наредната седница ќе ја свика претседателот на Верификациониот одбор.

Скопје, 17 декември 1953 година.

Записничар, Претседател,
Диме В. Грозданов, с. р. Јосиф П. Перчинков с. р.

77

ЗАПИСНИК
ОД ВТОРАТА ПРЕТХОДНА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, ОДРЖАНА НА 19 ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА

Претседава: Претседателот на Верификациониот одбор Ванчо Унковски и новоизбраниот Претседател на Соборот на производителите Борко Темелковски.

Записничар: Драган Ј. Стојановски

Претседателот на Верификациониот одбор Ванчо Унковски ја отвори седницата на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ во 9,15 часот.

Прочитаниот записник од првата претходна седница се прими без забелешки.

Претседателот Ванчо Унковски соопшти дека Верификациониот одбор се конституира на 17 декември 1953 година, дека за претседател е избран Ванчо Унковски, а за секретар Драги Стојановски. Одборот веднаш пристапи на работа кон верифицирање на пратеничките мандати, а по свршената работа поднесе извештај на Соборот кој е напечатен и разделен на народните пратеници.

По предлогот на претседателот Ванчо Унковски Соборот го утврди следниот дневен ред:

1. претрес на извештајот на Верификациониот одбор;
2. полагање заклетва на народните пратеници;
3. претрес на предлогот на привремената одлука за избор претседател, потпретседател и записничари на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија; и
4. избор на претседател, потпретседател и 3 записничари на Соборот.

Претседателот Ванчо Унковски го покани известителот на Верификациониот одбор да го прочита извештајот на Одборот.

Известителот Тихо Георгиевски го прочита извештајот на Одборот.

Претседателот ги покани народните пратеници за дискусија по извештајот. Зборуваа: Живко Тодоровски „за“ и Јордан Христовски „за“. Потоа претседателот го стави предлогот на гласање. Соборот гласајќи со кревање рака го усвои едногласно извештајот на Верификациониот одбор.

Се преминува на втората точка од дневниот ред. Претседателот го прочита текстот од заклетвата а народните пратеници повторувајќи ги зборовите, положија заклетва, а потоа потпишаните текстови од заклетвата ги предадоа на записничарот.

Во 10,15 часот претседателот даде одмор. После одморот седницата продолжи во 10,35 часот.

Се преминува на третата точка од дневниот ред. Записничарот го прочита Предлогот на привремената одлука. Бидејќи за дискусија никој не се јави, претседателот ја стави на гласање. Соборот гласајќи со кревање рака ја усвои едногласно. Претседателот објави дека Привремената одлука за избор претседател, потпретседател и записничари на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија е примена од Соборот.

Потоа се премина на четвртата точка од дневниот ред. По предлог на народниот пратеник Јово Исајловски соборот едногласно го избра за претседател Борко Темелковски. Новоизбраниот Претседател го завземе своето место. По предлог на народниот пратеник Секула Манчевски Соборот го избра едногласно за потпретседател Живко Ј. Тодоровски. Претседателот праша дали има предлог за избор записничари. За збор се јави народниот пратеник Киро Димитровски, кој поднесе во името на 10 народни пратеници кандидатска листа за избор 3 записничари. Бидејќи друга кандидатска листа не се поднесе, Соборот гласајќи со кревање рака ги избра едногласно за записничари народните пратеници: Јани Бојчески, Киро Цековски и Богоја Спировски.

Новоизбраниот претседател Борко Темелковски се заблагодари на изборот.

Со ова втората претходна седница во 10,50 часот ја заклучи претседателот Борко Темелковски, а првата редовна седница ја закажа за 11 часот.

Скопје, 19 декември 1953 година.

Записничар,

Претседател,

Драган Ј. Стојановски, с. р. Борко Темелковски с. р.

78 ✓

ЗАПИСНИК ОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, ОДРЖАНА НА 19 ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА

Претседава: Претседателот на Соборот на производителите Борко Темелковски.

Записничар: Јане Бојчевски.

Претседателот Борко Темелковски ја отвори првата седница на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ во 11,10 часот.

Прочитаниот записник од втората претходна седница се прими без забелешка.

По предлог на претседателот Борко Темелковски, Соборот го утврди следниот дневен ред:

1. — претрес на Предлогот на Привремената одлука за образување комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија и за постапката на донесување на правилникот; и

2. — избор на Комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ.

Претседателот објави дека се преминува на првата точка од дневниот ред.

Записничарот Јане Бојчевски го прочита проектот на привремената одлука. Како за дискусија никој не се јави претседателот ја стави на гласање. Соборот гласајќи со кревање рака ја усвои едногласно. Претседателот објави дека Привремената одлука за образување комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија и за постапката на донесувањето на Правилникот е примена од Соборот.

Потоа се премина на втората точка од дневниот ред. Претседателот праша дали има предлог. За збор се јави народниот пратеник Тихо Георгиевски, кој во името на 13 народни пратеници поднесе и прочита кандидатска листа за избор комисија, бидејќи друг предлог немаше претседателот ја стави на гласање. Соборот гласајќи со кревање рака едногласно ја усвои поднесената кандидатска листа. Претседателот објави дека за членови на комисијата за изработување предлог на Правилник за работата на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ се избрани народните пратеници: Ѓорѓи Влашки, Ванчо Карајано, Орде Кузмановски, Коце Јаневски, Мирчо Гочков, Никола Каранфиловски и Јово Исајловски.

Претседателот предложи да се дневниот ред дополни со точка трета: претрес на предлогот за давање начелна согласност за изменување на став 1 од чл. 76 на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија. Соборот го усвои едногласно предлогот за дополнување на дневниот ред.

Претседателот го покани народниот пратеник Ванчо Унковски да го поднесе предлогот за давање претходна начелна согласност за изменување ст. 1 од чл. 76 на Уставниот закон. Народниот пратеник Ванчо Унковски во име на 21 народен пратеник го прочита предлогот, а потоа го образложи предлогот. Бидејќи никој не се јави за дискусија, претседателот го стави предлогот на гласање. Соборот гласајќи со кревање рака го усвои едногласно. Претседателот Борко Темелковски објави дека Соборот на производителите дава претходна начелна согласност за изменување член 76 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија во смисла бројот на членовите на Извршниот совет се намалува испод

минималниот број што неговиот минимален број се утврдува на девет члена.

Претседателот објави дека дневниот ред за оваа заедница е исцрпен. Седницата ја заклучи во 11,25 часот.

Скопје, 19 декември 1953 година.

Записничар, Претседател,
Јане Бојчевски, с. р. Борко Темелковски, с. р.

✓ 79

ЗАПИСНИК

ОД ПРВАТА ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР И СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОДРЖАНА НА 19 ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА

Претседава: Димче Стојанов — Мире
Лазар Панев Колишевски.

Секретарот: Мориц Аврамов Романо.

Седницата започна во 12 часот.

Претседателот на Народното собрание на НРМ од Второто свикување — Димче Стојанов — Мире ја отвори првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите и предложи на Собранието да го утврди следниот дневен ред: 1) избор на временен записничар; 2) донесување Привремена одлука за избор на претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание; 3) избор на претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание; 4) донесување Привремена одлука за образување комисија за изработување Предлог на правилник за работа на Народното собрание; 5) избор на комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Народното собрание; 6) донесување Привремена одлука за избор на Извршен совет на Народното собрание; 7) избор на Извршен совет на Народното собрание; 8) донесување Привремена одлука за образување Комисија за изработување предлог на Одлука за награди, накнади и дневници на пратениците на Народното собрание; 9) избор на Комисија за изработување предлог на Одлука за награди, накнади и дневници на пратениците на Народното собрание.

Собранието едногласно го усвои предложениот дневен ред.

Се преминува на првата точка од дневниот ред. По предлог на народниот пратеник Никола Минчев, Собранието едногласно го избра за временен записничар народниот пратеник Благоја Николов.

Се преминува на втората точка од дневниот ред. Бидејќи предлогот на Привремената одлука за избор претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание беше однапред доставен на народните пратеници. Собранието одлучи да не се чита. Претседателот објави дискусија по предлогот. За дискусија никој не се јави. Претседателот го стави предлогот на гласање. Со кревање на рака, сите присутни народни пратеници гласаа „за“. Претседателот објави дека е едногласно усвоена Привремената одлука за избор на претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание.

Се преминува на третата точка од дневниот ред: избор на претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание. Прво се пристапува кон избор на претседател на Народното собрание. Народниот пратеник Видоје Смилевски од името на 25 народни пратеници поднесува писмен предлог за претседател на Народното собрание да биде избран народниот пратеник Лазар Колишевски. Друг предлог не се поднесе. Претседателот го стави на гласање поднесениот предлог за избор на претседател на Народното собрание. Со кревање на рака сите присутни народни пратеници гласаа „за“. Претседателот објави дека е за претседател на Народното собрание едногласно и со акламација избран народниот пратеник Лазар Колишевски, кого го покани да го заземе претседателското место.

Под претседателството на новоизбраниот претседател на Народното собрание заедничката седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите. Претседателот Лазар Колишевски објави дека се преминува на избор на потпретседател на Народното собрание. Народниот пратеник Крсте Марковски од името на 15 народни пратеници поднесува писмен предлог за потпретседател на Народното собрание да биде избран народниот пратеник Никола Минчев. Како друг предлог не беше поднесен, претседателот го стави на гласање предлогот што го поднесе од името на 15 народни пратеници Крсте Марковски. Сите присутни народни пратеници со кревање на рака гласаа „за“ и претседателот објави дека е за потпретседател на Народното собрание избран едногласно народниот пратеник Никола Минчев, кого го покани да го заземе своето место.

Се преминува кон изборот на секретар на Народното собрание. Народниот пратеник Мара Минанова од името на 12 народни пратеници поднесува писмен предлог за секретар на Народното собрание да биде избран Мориц Романо. Друг предлог не се поднесе. Претседателот го стави на гласање поднесениот предлог. Сите присутни народни пратеници со кревање на рака гласаа „за“ и претседателот објави дека е за секретар на Народното собрание едногласно избран народниот пратеник Мориц Романо.

Потоа, претседателот Лазар Колишевски од името на новоизбраните во претседателството на Народното собрание се заблагодари на укажаната доверба од Собранието.

Се преминува на четвртата точка од дневниот ред. Секретарот го прочита предлогот на Привремената одлука за образување комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Народното собрание. Претседателот објави дискусија по предлогот. Бидејќи никој не се јави за дискусија, претседателот го стави предлогот на споменатата одлука на гласање. Сите народни пратеници со кревање на рака гласаа „за“ и претседателот констатира дека е едногласно усвоена Привремената одлука за образување комисија за изработување предлог на правилник за работа на Народното собрание.

Се преминува на петтата точка од дневниот ред: избор на Комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Народното собрание. Народниот пратеник Злате Биљановски од името на 13 народни пратеници поднесува кандидатска листа за избор на споменатата Комисија, во чиј состав влегуваат народните пратеници: Димче Стојанов, Панто Илиев Тома Кутурец, Трпе Јаковлевски, Осман Мифтари, Коце Јаневски, Јован Исајловски, Георги Влашки и Рампо Атанасовски. Друга кандидатска листа не беше поднесена. Претседателот ја стави единствената поднесена кандидатска листа на гласање. Собранието едногласно ја усвои и претседателот констатира дека се за членови на споменатата комисија избрани напред наведените народни пратеници.

Се преминува на шестата точка од дневниот ред: донесување привремена одлука за избор на Извршен совет на Народното собрание. Како предлогот на оваа одлука беше однапред доставен на народните пратеници, Собранието одлучи текстот на истата да не се чита. За дискусија никој не се јави. Претседателот ја стави на гласање. Сите присутни народни пратеници со кревање на рака гласаа „за“ и претседателот констатира дека е едногласно усвоена Привремената одлука за избор на Извршен совет на Народното собрание.

Се преминува на седмата точка од дневниот ред: Избор на Извршниот совет на Народното собрание. Претседателот претходно објавува дека се Републичкиот собор и Соборот на производителите на своите посебни седници дале начелна согласност за изменување на став 1 од чл. 76 на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото

устројство и оргaните на власта на Народна Република Македонија во смисла бројот на членовите на Извршниот совет да може да изнесува најмалку девет. Потоа претседателот објаснува дека изборот на Извршниот совет ќе се изврши спрема прописите од усвоената Привремена одлука и констатира дека Собранието располага со нужното мнозинство и може полноважно да одлучува. Народниот пратеник Ванчо Бурзевски од името на 20 народни пратеници поднесува кандидатска листа за избор на Извршниот совет со следните кандидати: претседател Љупчо Арсов, Членови: Крсте Црвенковски, Вера Ацева, Наум Наумовски, Филип Брајковски, Киро Георгиевски, Ристо Цуннов, Злате Биљановски, Реис Шакири, Даре Џамбаз и Аспарух Каневче. Бидејќи немаше друга кандидатска листа, Собранието одлучи да се гласа со кревање на рака. Сите присутни народни пратеници гласаа „за“ и со акламација беше усвоена предложената кандидатска листа.

Се преминува на осма точка од дневниот ред: донесување на одлука за образување комисија за изработување предлог на одлука за награди, накнади и дневници на пратениците на Народното собрание, Секретарот го чита текстот од предлогот на споменатата одлука. Никој не се јави за дискусија. Претседателот го стави предлогот на прочитаната одлука на гласање. Споменатата одлука едногласно ја усвои Собранието.

Се преминува на деветата точка од дневниот ред: Избор на комисија за изработување предлог на Одлука за награди, накнади и дневници на пратениците на Народното собрание. Народниот пратеник Боро Чушкар од името на 10 народни пратеници поднесува кандидатска листа за избор на споменатата комисија во состав од следните народни пратеници: Видос Смилевски, Никола Александровски, Ване Нечевски, Митко Бразилски, Лазар Мојсов, Крсте Марковски и Ванчо Николов. Како друг предлог немаше, претседателот ја стави на гласање поднесената кандидатска листа, а Собранието ја едногласно усвои.

На крајот после исцрпување на дневниот ред, потпретседателот на Народното собрание Никола Минчев предложи на Собранието до донесувањето на Одлуката за награди, накнади и дневници на народните пратеници да примаат накнада по досегашните прописи со што се Собранието согласи.

Потоа, претседателот Лазар Колишевски по одобрение на Собранието во 12,30 часот ја заклучи првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите на Народното собрание.

Секретар, Претседател,
Мориц Романо, с. р. Лазар Колишевски, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМЕ

Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија со решение бр. 16-III-1954 година ја одобри промената на фамилијарното име на Трениевски Ѓорѓи, студент, од град Скопје, роден на ден 24 ноември 1930 година, во с. Тработивиште-Малешевска околија, од родители: татко Трениевски Алексо и мајка Ристана, во смисла фамилијарното му име во иднина да му гласи Петровски.

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Адила Недит Аголи, родена Емин Ј. Кумбараџи, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Неџат Зија Аголи, сега со непознато место на живеење. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај, судот по службена должност ќе му одреди застапник од редот на адвокатите во Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 668/53.

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Џофа Василева Донева, од с. Костурино-Струмичко, подаде тужба за развод на бракот против Басил Донов, од с. Костурино, а сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај, судот по службена должност му го одредува за застапник Христо Дејанов, правен референт при овој суд, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр... 79/54.

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Горица Цветкова Михајловска, од с. Беловиште, Тетовско, подаде тужба за развод на бракот против мажот и' Веџо Цветков Михајловски, од с. Старо Село-Тетовско, а сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно, ќе му се одреди старател и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 272/52.

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1954 година под реден број 9 е запишан трговски дуќан под фирма: Самостоен мешовит трговски дуќан „Билјана“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на стоки на мало во внатрешниот промет.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 82/44.
(190)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-II-1954 година под реден број 10 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за промет со кожи, волна, црева и влакна од животни „Титов врв“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: откуп и продажба на кожи, волна, црева и влакна од животни.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 101/54.
(194)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-II-1954 година под реден број 7 е запишано стопан-

ското претпријатие под фирма: Дирекција на ЈЖ-Скопје-Железничко транспортно претпријатие, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: организација и вршење на служба превоз на патници и стока на железниците.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 56/54. (195)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 83/1 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Балкан“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и со животни намирници.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 83/54. (218)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-III-1954 година под реден број 117/1 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на мало „Братство, со седиште во Крушево. Предмет на послувањето на претпријатието е: набавка и продажба на сите видови индустриски стоки и земјоделски производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 117/54. (251)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-III-1954 година под реден број 119/1 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Полет“, со седиште во Крушево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на железарија, градежен материјал и стакларија.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 119/54. (253)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 59/1 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Прилепски магазин“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил и текстилна галантерија.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 59/54. (263)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 55/1 е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „Колонијал“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со прехранбени артикли и куќни потреби.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 55/54. (267)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 53/1 е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „Прилепец“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со прехранбени артикли и куќни потреби.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 53/54. (269)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 52/1 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Угостителски дуќан „Победа“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на дуќанот е: угостителски услуги.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 52/54. (270)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 50/1 е запишан угостителскиот дуќан под фирма: Угостителски дуќан „Железничка станица“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на дуќанот е: угостителски услуги.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 50/54. (272)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 49/1 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Јасен“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со граѓевински материјал и огревно дрво.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 49/54. (273)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 48/1 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Препород“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со прехранбени артикли и куќни потреби.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 48/54. (274)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 46/1 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Сезона“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со текстил, текстилна галантерија, парфимерија и козметичка стока.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 46/54. (276)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 44/1 е запишан под фирма Угостителски дуќан — хотел и ресторан „Југославија“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на дуќанот е: угостителски услуги. (273)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 43/1 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Текстил“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со текстил и текстилна галантерија.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 43/54. (279)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 42 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Вардар“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со текстил и текстилна галантерија.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 42/54. (280)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 41/1 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Прогрес“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со текстил и текстилна галантерија.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 41/54. (281)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 38/1 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие тие „Анасон“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 38/54. (284)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 37 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Црници“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со месо, месни производи и риба.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 37/54. (285)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-III-1954 година под реден број 36/1 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Цреша“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: купопродажба на зарзават и емиш.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 36/54. (286)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-III-1954 година под реден број 8 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Градско земјоделско претпријатие „Бела вода“, со седиште во Тигов Велес. Предмет на послувањето на претпријатието е: организација и вршење служба — преработување на тутун, обработува, ферментира и продава.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 61/54. (287)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-III-1954 година под реден број 11 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Фабрика за производство и монтажа на бетонски монтажни куќи, далеководни столбови и разводни построена и други бетонски елементи „Карпош“, со седиште во Горче Петров. Предмет на послувањето на претпријатието е: а) производња на сите видови бетонски елементи од вибриран, центрифугараноармиран, пресован, набивен и преднапрегнат бетон; б) проектирање на далеководни столбови за далеководи од 10.000, 35.000 и 110.000 кв. разводни построена за висок напон, монтажни мостови и монтажни куќи, канделабри за улично осветление; в) монтажа на далеководи, разводни построена, монтажни куќи, монтажни мостови, меѓуспратни конструкции, канделабри за улично осветление и др.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 65/54. (289)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-III-1954 година под реден број 27 е запишан под фирма: Фурнациско-слаткарско-месарски дуќан „Идиџина“, со седиште во Рудник „Радуша“. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на леб, лебни и слаткарски производи; месо и месни производи и млеко и млечни производи.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 13/54. (297)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-III-1954 година под реден број 34 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на мало „Огрев“, со седиште во Св. Николе. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со куќни намештај, граѓевински материјали, огревно дрво, железарија, стакларија молерски анилински бои.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 34/54. (299)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-III-1954 година под реден број 33 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие на мало „Пелистер“, со седиште во Св. Николе. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со куќни намештај, граѓевински материјали, огревно дрво, железарија, стакларија молерски и анилински бои.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 33/54. (300)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-III-1954 година под реден број 41 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало „Челик“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со железарија, метални стоки радио апарати и прибор, електротехнички материјали, бои, лакови, хемикалии и прибор, стакло, порцелан и керамични стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 41/54. (307)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-III-1954 година под реден број 40 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало „Балкан“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со стакло, порцелан, алкохолни и безалкохолни пијалоци, хранителни продукти, куќни потреби, преработки од тутун, кибрит и книги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 40/54. (368)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-III-1954 година под реден број 39 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало „Нова трговија“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со стакло, порцелан, алкохолни и безалкохолни пијалоци, хранителни продукти, куќни потреби, преработки од тутун, кибрит и книги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 39/54. (309)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-III-1954 година под реден број 38 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие-стокова куќа „Вардар“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со текстил, текстилна галантерија, трикотаж, прехранбени артикли и куќни потреби.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 38/54. (310)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-III-1954 година под реден број 34 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за оправка на земјоделски машини и моторни возила, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на претпријатието е: да врши оправка на земјоделски машини и останати моторни возила.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 20/54.

(347)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-III-1954 година под реден број 32 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Стопанско претпријатие „Проектант“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на претпријатието е: проектирање архитектански и датирани за градба.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 18/54.

(348)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-III-1954 година под реден број 24 е запишан под фирма: Слаткарско млекарски дуќан „Снежана“, со седиште во Г. Петров. Предмет на послувањето на претпријатието е: изработување и продажба на слаткарско млекарски производи, како и продажба на алкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 10/54.

(349)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-III-1954 година под реден број 37 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Новинско издавачко претпријатие „Нова Македонија“ — единица „Редакција“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: издавање на разни дневни, неделни, петнаестодневни и месечни листови, списанија, книги, брошури и друго на македонски јазик и на јазиците на малцинствата и издавање на истите.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 33/54.

(350)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-III-1954 година под реден број 39 е запишано под

фирма: Новинско издавачко печатарско претпријатие „Нова Македонија“ — единица „Бифе“ при Редакцијата „Нова Македонија“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето е: вршење уговорителски услуги само на членовите на колективот.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 34/54. (351)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-III-1954 година под реден број 26 е запишано стопанското претпријатие под фирма: Градежно претпријатие „Обнова“, со седиште во Делчево-Малешевско. Предмет на послувањето на претпријатието е: градежништво, индустрија, производство на тули и вар во полски фурни.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 26/54. (360)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-II-1954 година под реден број 15 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за продажба на резервни делови и материјали „Задружна техника“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на претпријатието е: продажба на резервни делови и материјали за пољопривредни машини на мало.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 70/54. (372)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 12181 од 15-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 16, рег. бр. 16, дуќанот под фирма: Хотелски угостителски дуќан „Турист“, со седиште во Кичево.

Дуќанот е основан со решение на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 12181 од 8-X-1953 година.

Предмет на работата на дуќанот е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и пренослиштето.

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Нико Зардески, во границите на овластувањето.

Бр. 12181/53 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија. (150)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 12070 од 15-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 15, рег. бр. 15, под фирма: Слаткарско млекарски и лебонарски дуќан „Вардар“, со седиште во Кичево.

Дуќанот е основан со решение на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 12070 од 5-X-1953 година.

Предмет на работата на дуќанот е: производство на слатки, млеко и млечни производи, леб и буреќи и продажба на мало.

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Спиро Лазаровски, во границите на овластувањето.

Бр. 12070/54 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија. (152)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 175 од 15-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 16, рег. бр. 16, трговскиот дуќан под фирма: Трговскиот дуќан „Иднина“, со седиште во Кичево.

Дуќанот е основан со решение на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 15181 од 30-XII-1953 година.

Предмет на работата на дуќанот е: трговија на мало со текстил, колонијал, кинкалерија и железарија.

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Спасе Лазаровски, во границите на овластувањето.

Бр. 175/54 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија. (161)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 46 од 15-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 22, рег. бр. 22, претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „Разнопроект“ на големо, со седиште во Кичево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 14791 од 29-XII-1954 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговија со индустриска стока, селско стопански прсизводи и градежен материјал.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Паце Трпевски и книговодителот Живко Стаматовски, во границите на овластувањето.

Бр. 46/54 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија. (166)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 1716 од 11-II-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 43, рег. бр. 43, претпријатието под фирма: Општинско трговско претпријатие „Братство единство“, со седиште во село Велешта.

Претпријатието е основано со решение на Општинскиот народен одбор с. Велешта бр. 111 од 15-I-1954 година.

Предмет на работата на претпријатието е: општа трговска делатност на мало.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Кариман Винца, а во негово отсуство книговодителот Ристо Стефановски.

Бр. 1716/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (172)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 131 од 6-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 38, рег. бр. 38, претпријатието под фирма: Градско хотелско-угостителско претпријатие „Караорман“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр. 7261 од 24-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: хотелско-угостителска дејност.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Унчи Буши, во границите на овластувањето.

Бр. 131/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (175)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 180 од 11-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 40, рег. бр. 40, претпријатието под фирма: Градска касапница „Здравје“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр. 7280/1 од 22-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност со месо и преработки од месо на мало.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Славе Билјановски, во границите на овластувањето.

Бр. 180/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (176)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 20730 од 30-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 31, рег. бр. 31, претпријатието под фирма: Градска касапница „Бело јагне“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр. 7238 од 22-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност со месо и преработки од месо на мало.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Љупчо В. Матовски, во границите на овластувањето.

Бр. 20739/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (177)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 18973 од 26-XI-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 27, рег. бр. 27, претпријатието под фирма: Градско лебопекарско претпријатие „Жито леб“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр. 6386 од 12-XI-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство и продажба на лебни производи на мало, како и пекарски услуги.

Претпријатието ќе го потпишуваат раководителот Симон Грдановски и книговодителот Филип Велевски, во границите на овластувањето.

Бр. 18973/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (185)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 18972 од 26-XI-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 26, рег. бр. 26, претпријатието под фирма: Градско пекарско претпријатие „Исхрана“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр. 6387 од 12-XI-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство и продажба на лебни производи на мало, како и пекарски услуги.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Вангел Стојановски и книговодителот Филип Велевски, во границите на овластувањето.

Бр. 18972/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (186)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 18237 од 7-XI-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 25, рег. бр. 25, претпријатието под фирма: Општинско трговско претпријатие „Илинден“, со седиште во с. Вевчани.

Претпријатието е основано со решение на Општинскиот народен одбор — с. Вевчани бр. 2754 од 3-XI-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност на мало.

Претпријатието ќе го потпишува раководителот Васил Угриновски, а во негово отсуство книговодителот Душан Дејковски.

Бр. 18237/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (187)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 18042 од 2-XI-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 24, рег. бр. 24, претпријатието под фирма: Градска продавница „Народен магазин“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр. 6019 од 23-X-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност на мало.

Претпријатието ќе го потпишуваат раководителот Јаков Хр. Несторов и книговодителот Бошко Цутевски, во границите на овластувањето.

Бр. 18042/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (188)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Титоввелешка околија бр. 7059 од 30-VII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 23, рег. бр. 23, претпријатието под фирма: Околско лозарско претпријатие „Лозар“, со седиште во Титов Велес.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Титоввелешка околија бр. 102 од 26-VI-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: подигнувањето на лозови насади и преработка на вино.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Сокол Танев, во границите на овластувањето.

Бр. 7059/53 од Советот за стопанство на НО на Титоввелешка околија. (364)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

На основа решението бр. 1185 од 26-I-1954 година на Народниот одбор на Прилепска околија се променува фирмата на Лозарското претпријатие „Лозар“, с. Канатларци, и во иднина ќе се води под фирма: Земјоделско стопанство „Лозар“, со седиште во м. з. „Цаферица“ — Тополчанска општина.

Бр. 1185/54 од Народниот одбор на Прилепска околија.

Со решение бр. 902 од 1-II-1954 година на Народниот одбор на Охридска околија Никола Димитров, фармацевт, е назначен за директор на Околската аптека, со седиште во Струга, и од 1-III-1954 година има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Иван Белевски и од 1-III-1954 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 2872 од 6-III-1954 година. (361)

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Скопска околија бр. 1325 од 9-II-1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 9, рег. бр. 5, установата под назив: Околски дом за народно здравје, со седиште во Скопје.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Скопска околија бр. 14058 од 27-XII-1953 година.

Предмет на работата на установата е: а) давање медицински услуги; б) вршење амбулантски прегледи; в) амбулантско лечење; и г) давање лекарски совети.

Установата ќе ја потпишуваат управникот д-р Димитар Гировски и благајникот Крсто Мандичевски, во границите на овластувањето.

Бр. 1325/54 од Советот за стопанство на НО на Скопска околија. (318)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од НО на Градската општина Титов Велес бр. 2557 од 8.VI.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 361, рег. бр. 355, занаетчкиот дуќан под фирма: Кројач, Цветко Ангелов Трајковски, со седиште во Титов Велес, ул. „Крали Марко“ бр. 37.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко Ангелов Трајковски. (701)

На основа дозволата од НО на Градската општина Титов Велес бр. 8225 од 8.VI.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 359, рег. бр. 353, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Круме Ристов Арсов, со седиште во Титов Велес, ул. „Мирче Ацев“ бр. 29.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Круме Ристов Арсов. (702)

На основа дозволата од НО на Градската општина Титов Велес бр. 7791 од 18.VI.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 362, рег. бр. 356, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Александар Коцев Манасиевски, со седиште во Титов Велес, ул. „Орце Шутев“ бр. 6.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Коцев Манасиевски. (703)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 8226 од 4.VI.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 363, рег. бр. 357, занаетчискиот дуќан под фирма: Гребнар Стеван Илиев Ристов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 120.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на гребни.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Илиев Ристов. (704)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина бр. 15529 од 12.X.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 309, рег. бр. 309, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Наум Стефанов Костовски, со седиште во с. Рамна.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наум Стефанов Костовски. (758)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина бр. 15347 од 9.X.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 308, рег. бр. 308, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојаџија Мито Марков Стојановски, со седиште во с. Прибилци.

Предмет на работата на дуќанот е: бојаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито Марков Стојановски. (759)

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Народниот одбор на Скопска околина бр. 1790 од 17-II-1954 година, Угостителското претпријатие „Балкан“, со седиште во Г. Петров, е ставено во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на претпријатието да ги уплатат своите долгови, а поверителите да ги пријават своите барања до Ликвидационата комисија во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, а по истекот на горниот рок нема да се признаваат никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија. (402)

На основа решението на Народниот одбор на Прилепска околина од 22-I-1945 година, Градското трговско претпријатие „Снабдител“, со седиште во Крушево, е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија. (356)

СОДРЖИНА

	Страна
69. Одлука за условијата под кои се одобруваат заеми за довршување, реконструкција, рационализација и за унапредување на стопанството од републичкиот инвестиционен кредитен фонд — — — — —	209
70. Решение за распишување заеми на инвестиции во стопанството — — — — —	210
71. Решение за тарифата за продажба на електрична енергија во 1954 година на подрачјето на НР Македонија — — — — —	211
Тарифа за цените на електрична енергија во 1954 година на подрачјето на НР Македонија — — — — —	211
72. Објава на Републичката изборна комисија за потврдената кандидатура за избор на роден пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на НР Македонија — — — — —	214
73. Записник од првата претходна седница на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ, одржана на 17 декември 1953 год. во 17 часот — — — — —	214
74. Записник на втората претходна седница на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ, одржана на 19-XII-1953 година — — — — —	214
75. Записник од првата седница на Републичкиот собор на Народното собрание, одржана на 19 декември 1953 година — — — — —	215
76. Записник од првата претходна седница на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ, одржана на 17 декември 1953 година во 17,30 часот — — — — —	216
77. Записник од втората претходна седница на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ, одржана на 19 декември 1953 година — — — — —	216
78. Записник од првата седница на соборот на производителите на Народното собрание на НРМ, одржана на 19 декември 1953 година — — — — —	217
79. Записник од првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите на Народното собрание на НР Македонија, одржана на 19 декември 1953 година — — — — —	218